



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Среда, 29 октомври 1958
Број 32 Година XIV

Претплатата за 1958 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 30 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

261.

На основа член 71 став 1 од Уставниот за-
кон за основите на општественото и политичко
устројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија, во врска со оддел 6 од глава
XXI на Општествениот план на Народна Република
Македонија за 1958 година, Извршниот совет до-
несува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ

Во Уредбата за Републичкиот фонд за истра-
жувачки работи („Службен весник на НРМ“ бр.
16/56) се вршат измени и дополнувања така што
нејзиниот пречистен текст гласи:

УРЕДБА за Републичкиот фонд за истражувачки работи ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Средствата на Републичкиот фонд за истра-
жувачки работи ќе се употребат првенствено за
рударски, геолошки, технолошки и научно испиту-
вачки работи во рударството, како и за изработу-
вање на геолошка карта.

Член 2

Фондот за истражувачки работи (во натамош-
ниот текст фондот) е правно лице и за своите об-
врски одговара со своите средства.

Член 3

Фондот за истражувачки работи е буџетски
фонд.

Приходите и расходите на фондот се утврду-
ваат за секоја година во претсметката на приходите
и расходите на фондот.

Претсметката на приходите и расходите на фон-
дот се составува врз основа одобрената програма
на фондот.

Претсметката на приходите и расходите на
фондот е прилог на Републичкиот буџет.

Член 4

Непотрошените средства на фондот во текот
на една година се пренесуваат во наредната година.

Член 5

Средствата на фондот се водат на посебна смет-
ка кај Народната банка на ФНРЈ.

Одобрената претсметка на фондот Секретари-
јатот за индустрија на Извршниот совет е должен
да ја достави на Народната банка за извршување
во рок од 15 дена по одобрувањето.

УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ

Член 6

Со фондот управува Секретаријатот за индус-
трија на Извршниот совет.

Административните и сметководните работи на
фондот ги врши Секретаријатот за индустрија на
Извршниот совет.

Член 7

Секретаријатот за индустрија на Извршниот
совет:

— донесува правила на фондот;

— донесува програма за истражувачки работи
за секоја година;

— врз основа на одобрената програма составува
претсметка на приходите и расходите на фондот;

— предлага завршна сметка на фондот;

— врши надзор над употребата на средствата
на фондот;

— ги врши и другите работи во врска со упра-
вувањето и работата на фондот.

Правилата на фондот и програмата за истра-
жувачките работи ги одобрува Извршниот совет.

Член 8

Со правилата на фондот поблиску ќе се опре-
дели начинот на работењето на фондот и усло-
вите за користење на средствата на фондот.

КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Член 9

Средствата на фондот по одобрување на про-
грамата за испитувачките работи, Секретаријатот
за индустрија на Извршниот совет ги доделува на
соодветни организации кои ќе ги изведуваат ра-
ботите.

Средствата на фондот се доделуваат неповратно.

Член 10

Доделените средства изведувачите на испиту-
вачките работи можат да ги користат само за
одредената намена.

Користењето на средствата од фондот може да
стане по исполнување на условите предвидени во
Уредбата за изработување на инвестиционите про-
грами.

Член 11

Корисниците на средствата од фондот должни се да ги продадат корисните ископини (руда) добиени при изведувањето на истражувачките работи.

Приходите добиени од продажбата на корисниците ископини (руда), по одбивањето на трошоците се уплатуваат во фондот.

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ФОНДОТ

Член 12

Наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите на фондот е Секретарот за индустрија на Извршниот совет, а во негово отсуство помошник секретар кој ќе го определи тој.

Член 13

Средствата на фондот можат да се користат само до висината предвидена со претсметката на приходите и расходите на фондот.

Член 14

Изменување на намената и висината на средствата (вирманисање) одредени со претсметката на фондот може да се врши по одредбите на Основниот закон за буџетите.

Член 15

Секретарот за индустрија на Извршниот совет назначува и сметкополагач за извршување на претсметката на приходите и расходите на фондот.

Сметкополагачот на фондот должен е да води евиденција за остварените — потрошените средства, како и да ракува со средствата на фондот и одговара за својата работа согласно одредбите за ракување со буџетските средства и за сметкополагачите по прописите за буџетот.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 182

24 септември 1958 год.

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

262.

На основа член 52 од Законот за државната управа, Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОТ ОД АВТОПАТОТ „БРАТСТВО — ЕДИНСТВО“ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

(1) Се основа Дирекција за изградба на делот од автопатот „Братство — единство“ во Народна Република Македонија под име: Дирекција за из-

градба на автопатот „Братство — единство“ во НР Македонија (во понатамошен текст Дирекција).

(2) Седиштето на Дирекцијата е во Скопје.

Член 2

(1) Дирекцијата има својство на правно лице.

Член 3

(1) Дирекцијата непосредно:

1) врши студии и истражувања во врска со изградбата на автопатот;

2) врши организирање и изведување на припремни работи во врска со учеството на доброволни младински бригади;

3) врши непосреден надзор на изградбата;

(2) Дирекцијата може, работите од точка 1 од претходниот став да ги врши и преку други организации.

Член 4

(1) Дирекцијата преку други организации ги врши следните работи:

1) приготвување на техничка документација; и

2) изведување на работите за изградба на автопатот.

Член 5

(1) За вршење работите од член 3 и 4 Дирекцијата може да има свои погони и други единици.

Член 6

(1) Дирекцијата врши права и должности на инвеститор во следните работи:

1) изработува годишен план за количините на работите по одделни делници и средства за извршување на тие работи;

2) ги презема средствата предвидени во планот и располага со нив;

3) склучува договори со организации за изведување на работите од член 3 точка 1 и 2 и член 4 од оваа Уредба;

4) ги поднесува на ревизија и се грижи за благовремена ревизија на инвестиционите програми и главните проекти односно ги врши правата и должностите на инвеститор во врска со ревизијата и одобрувањето на инвестиционите програми и главните проекти;

5) секоја година до крајот на февруари составува завршна сметка за изминатата година и ја доставува на надлежниот орган.

Член 7

(1) На чело на Дирекцијата стои директор, кого го назначува и разрешува Извршниот совет.

Член 8

(1) Дирекцијата има своја претсметка на приходите и расходите.

Член 9

(1) Спрема Дирекцијата Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет ги врши правата и должностите од член 43 од Законот за државната управа.

Член 10

(1) Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет ќе донесе Правилник за организацијата и работењето на Дирекцијата.

Член 11

(1) Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 183

24 септември 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

263.

На основа член 2 став 1 од Уредбата за формирање на фондови за унапредување на шумарството и за управување со тие фондови („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/56), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ СО РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО

Член 1

Со Републичкиот фонд за унапредување на шумарството основан со оддел 1 од глава XXIII на Општествениот план на Народна Република Македонија за 1955 година („Службен весник на НРМ“ бр. 4/55), управува Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет.

Член 2

Со влегувањето во сила на оваа Уредба престанува да важи Уредбата за управување и начинот на користење на средствата на Републичкиот фонд за унапредување на шумарството („Службен весник на НРМ“ бр. 11/55).

Член 3

Оваа Уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

ИС бр. 187

24 септември 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

264.

На основа член 2 став 1 и 2 од Уредбата за основање Совет за научна работа на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 18/58 год.), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАУЧНА РАБОТА

I

Во Советот за научна работа се именуваат:

А) за претседател:

Александар Грличков, член на Извршниот совет;

Б) за членови:

1. Христов д-р Александар, хонорарен вонреден професор на Правниот факултет;

2. Филиповски агр. Ѓорѓи, вонреден професор на Земјоделско-шумарскиот факултет;

3. Левков Димче, вонреден професор на Филозофскиот факултет;

4. Мицев д-р Никола, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет;

5. Габер д-р Стеван, доцент на Правниот факултет;

6. Бгоев Ксенте, вонреден професор на Економскиот факултет;

7. Бурзевски Ванчо, вонреден професор на Економскиот факултет;

8. Каталиник д-р Марин, редовен професор на Филозофскиот факултет;

9. Конески Блаже, редовен професор на Филозофскиот факултет;

10. Ничота Божидар, директор на Шумарскиот институт на НРМ;

11. Паплер инж. Славко, директор на Заводот за геолошки истражувања на НРМ;

12. Патчев инж. Ламбро, пом. директор на Претпријатието за увоз-извоз на тутун „Македонија“;

13. Јовевски инж. Витомир, директор на Термоцентралата Маџари;

14. Попантовски инж. Славко, редовен професор на Земјоделско-шумарскиот факултет;

15. Пота инж. Љубен, директор на Заводот за урбанизам на НРМ;

16. Серафимов инж. д-р Петар, вонреден професор на Техничкиот факултет;

17. Соколовски Методија, директор на Институтот за национална историја на НРМ;

18. Стојадиновиќ Часлав, доцент на Филозофскиот факултет;

19. Таџер д-р Исак, доцент на Медицинскиот факултет;

20. Хокнец инж. Миливој, началник во Институтот за научни истражувања во индустријата;

21. Поповски Стоимир, секретар на Советот за култура на НРМ;

22. Пухан д-р Иво, вонреден професор на Правниот факултет на Универзитетот во Скопје.

II

Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 180

24 септември 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,
Страхил Гигов, с. р.

265.

На основа точка 1 од Препораката за создавањето на натамошни услови за редовно образование на висококвалификувани стручњаци на факултетите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/58 год.), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА СОЗДАВАЊЕ
НАТАМОШНИ УСЛОВИ ЗА РЕДОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
НА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАНИ
СТРУЧНАЦИ НА ФАКУЛТЕТИТЕ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ**

I

Во Комисијата за создавање натамошни услови за редовно образование на висококвалификувани стручњаци на факултетите на Универзитетот во Скопје се именуваат:

А) За претседател:

Грличков Александар, државен секретар за работи на финансиите;

Б) За членови:

Митевски Методи, секретар на Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет;

Попов Благој, секретар на Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет;

Симитчиев Асен, секретар на Секретаријатот за труд на Извршниот совет;

Здравковски Пенко, претседател на Советот за просвета на НРМ;

Ректорот, проректорот на Универзитетот и деканите на сите факултети по положба се членови на оваа Комисија.

В) За секретар:

Пенушлиски д-р Кирил, секретар на Универзитетот во Скопје.

II

Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 188

24 септември 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,	Претседател,
Трајче Грујоски, с. р.	Љупчо Арсов, с. р.

266.

На основа член 17 став 3 од Законот за јавните службеници, Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА
СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ**

1. Се разрешува од должноста член на Републичката комисија за службенички работи **Камуран Тахир**, народен пратеник.

2. За член на Републичката комисија за службенички работи се именува **Тозија Фана**, службеник во ЦК на СКМ.

3. Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 8/3

24 септември 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,	Потпретседател,
Трајче Грујоски, с. р.	Страхил Гигов, с. р.

267.

На основа член 46 од Основниот закон за филмот („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 17/56 година) и член 29, 30 и 33 од Уредбата за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“ бр. 21/58 година), Извршниот совет донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТ ЗА ИЗБОР ФИЛМОВИ
НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ
ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА“, СКОПЈЕ**

1. Се именува Совет за избор филмови на Претпријатието за изнајмување филмови „Македонија“ — Скопје во состав:

1. **Јаневски Славко**, писател од Скопје,
2. **Шопов Ацо**, писател од Скопје,
3. **Секуловски Гојко**, народен пратеник,
4. **Милчин Илија**, режисер во Народниот театар во Скопје,

5. **Момировски Томе**, новинар-уредник во Радио — Скопје,

6. **Чушкар Боро**, сојузен народен пратеник,

7. **Кузмановски Кузман**, претставник на Секцијата за биоскопи при Трговската комора на НР Македонија во Скопје,

8. **Јаковлевски Трпе**, народен пратеник, и

9. **Бозбокилос Ѓорѓи**, директор на Претпријатието за изнајмување на филмови „Македонија“ — Скопје.

II. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

ИС бр. 186

24 септември 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,	Потпретседател,
Трајче Грујоски, с. р.	Страхил Гигов, с. р.

268.

На основа член 21 став 1 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ**

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката за издвојување на дел од вишокот на Околинскиот завод за социјално осигурување за 1957 година во фондот за здравствена изградба кај Републичкиот завод за социјално осигурување број 02-1863 од 26 мај 1958 година, донесена на редовната седница на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување, одржана на 26 мај 1958 година во Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 189

24 септември 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,

Страхил Гигов, с. р.

269.

На основа член 70 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката број 02-1662 од 26 мај 1958 година за примање на завршната сметка за 1957 година на Републичкиот завод за социјално осигурување, донесена на редовната седница на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување, одржана на ден 26 мај 1958 година во Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 190

24 септември 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,

Страхил Гигов, с. р.

270.

На основа член 66 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55 год.), Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката бр. 2176 од 1-IV-1957 година за донесување на претсметката на приходите и расходите за 1957 година на Републичкиот завод за социјално осигурување, донесена на редовната седница на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување одржана на ден 1-IV-1957 година во Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 191

24 септември 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,

Страхил Гигов, с. р.

271.

На основа член 20 став 2 од Уредбата за финансирање социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката за распределба на средствата по формираниот фонд за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување број 1666, донесена на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување, одржана на ден 26 мај 1958 година во Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 192

24 септември 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,

Страхил Гигов, с. р.

272.

На основа член 56 став 2 од Уредбата за финансирање социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ број 12/55), Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката за применување на додаток на придонес за социјално осигурување за 1958 година број 02-1670 од 26 мај 1958 година, донесена на редовната седница на Републичкиот завод за социјално осигурување, одржана на ден 26 мај 1958 година во Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 193

24 септември 1958 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Трајче Грујоски, с. р.

Потпретседател,

Страхил Гигов, с. р.

273.

На основа член 70 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ

1. Извршниот совет се согласува со Одлуката број 1669 од 26 мај 1958 година за распределба на средствата од фондот за превентивна здравствена заштита на Републичкиот завод за социјално осигурување, донесена на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување, одржано на ден 26 мај 1958 година во Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 155
24 септември 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Потпретседател,
Трајче Грујоски, с. р. Страхил Гигов, с. р.

274.

На основа член 66 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/55), Извршниот совет го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТ ОДЛУКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕТСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА 1958 ГОД. НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Извршниот совет утврдува дека Одлуката за донесување на претсметката на приходите и расходите за 1958 година на Републичкиот завод за социјално осигурување број 02-1668, донесена на редовната седница на Собранието на Републичкиот завод за социјално осигурување, одржана на 26 мај 1958 година — е во склад со прописите.

2. Ова Решение влегува во сила веднаш.

ИС бр. 194
24 септември 1958 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Потпретседател,
Трајче Грујоски, с. р. Страхил Гигов, с. р.

275.

На основа точка 1 став 2 од Наредбата за максималната стопа на каматата на кредитите одобрени за стварање запаси на стоки во краиштата што преку зимата се отсечени од сообраќајот („Сл. лист на ФНРЈ“ број 35/57) Државниот секретаријат за стоков промет на НРМ во согласност со Народната банка на ФНРЈ — Централна за НРМ, донесува

НАРЕДБА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КРАИШТА ШТО СЕ СМЕТААТ ЗА ОТСЕЧЕНИ ОД СООБРАЌАЈОТ ПРЕКУ ЗИМАТА

1) Во точка 1 под г) на Наредбата за определување краишта што се сметаат за отсечени од сообраќајот преку зимата („Сл. весник на НРМ“ број 25/57) по зборот „Маврово“ наместо сврзникот „и“ се става запирка а на крајот наместо точка и запирка се става текстот кој гласи:

„и Саракино“;

2) Оваа Наредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 505
10 октомври 1958 година
Скопје

Државен секретар
за стоков промет,
Мориц Романо, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6-I-1958 год. под рег. бр. 5 е запишана под фирма: Продавница за брашно, леб и бели печива бр. 4 „Славеј“ со седиште во Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на леб, бели печива и брашно на мало.

Продавницата е основана од Претпријатието за откуп и промет со житарици, ориз, грис и преработка на леб и бели печива „Славеј“ од Охрид, а согласно со одобрението на НО на општината Охрид бр. 10468 од 12 јули 1957 год.

За раководител на продавницата е назначена Јелена Селград. Продавницата ќе ја потпишуваат лицата што се овластени за потпишување на претпријатието што ја основало и тоа: Трајче Трајчевски, директор, и Славе Ристевски, шеф на сметководството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 5/58. (175)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-I-1958 год. под рег. бр. 1 е запишана под фирма: Продавница за намештај „Треска“, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на намештај.

Продавницата е основана од Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 14432 од 27-XII-1957 год.

Продавницата ќе ја потпишуваат лицата што се овластени за потпишување на претпријатието што ја основало и тоа: Киро Кице Марковски и Чорак Милана Мирко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 8/58. (176)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-I-1958 год. под рег. бр. 8 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Текстил“ — Прилеп — Продавница бр. 9, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Текстил“ — од Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 05—26/2 од 18-I-1958 год.

За раководител на продавницата е назначен Цане Стефановски. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 22/58. (177)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-I-1958 год. под рег. бр. 51 е запишана под фир-

ма: Трговско претпријатие „Рекорд“ — Прилеп — Продавница бр. 4, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на чевли, кожна галантерија, производи од гума, каучук и пластична материја.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие за чевли, кожа и прибор „Рекорд“ од Прилеп, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 05—26/1 од 16-I-1958 год.

За раководител на продавницата е назначен Мирко Б. Стојкоски. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 23/58. (178)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-I-1958 год. под рег. бр. 2 е запишано под фирма: Претпријатие за млинарство „Пелагонија“ — Битола — Стовариште, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на стовариштето е: продажба на млински преработки на големо.

Стовариштето е основано од Претпријатието за млинарство „Пелагонија“ — Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 21219/57 од 22-I-1958 год.

За раководител на стовариштето е назначен Методија Атанасовски. Стовариштето ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што го основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (179)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-I-1958 год. под рег. бр. 59 е запишана под фирма: Индустрија за метални производи, инсталација, водовод и канализација „Братство“ — Охрид — Продавница, со седиште во Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на железарски и метални производи производство на Индустријата за метални производи, инсталација, водовод и канализација „Братство“ од Охрид.

Продавницата е основана од Индустријата за метални производи, инсталација, водовод и канализација „Братство“, а согласно со одобрението на НО на општината — Струга бр. 1580 од 6-III-1958 год.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Боже Мојсов.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 714/57. (180)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-I-1958 год. под рег. бр. 71 е запишана под фирма: Продавница бр. 4 во Струга на Трговското претпријатие „Стандард“ — Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на житарици и млински производи-брашно.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Стандард“ — Струга, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 16042 од 24-XII-1957 год.

За раководител на продавницата е назначен Разме Евроски. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 17/58. (181)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-III-1958 год. под рег. бр. 1 е запишана задругата под назив: Овоштаро-градинарска задруга „Градинар“, со седиште во Струга. Предмет на работењето на задругата е: овоштарство и градинарство, подигање на плантажни овошни градини, откуп и пласман на овоштарско-градинарски производи.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 20853/57 од 29-XII-1957 год.

Задругата ќе ја потпишуваат Мижимаковски Паско, Назар Лена и Јовчевски Симон.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 44/58. (182)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-X-1957 год. под рег. бр. 52 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Демир Хисар, во состав на Трговското претпријатие „Вигла“ од Демир Хисар. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со книжарски и канцелариски материјали и учебни помагала, како и продажба на таксени марки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Вигла“ од Демир Хисар, а согласно со одобрението на НО на општината Демир Хисар бр. 6725 од 21-VIII-1957 год.

За раководител на продавницата е назначен Киро Димитровски. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 641/57. (195)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-X-1957 год. под рег. бр. 6 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Превалец“, со седиште во с. Журче — Битолско. Предмет на работењето на задругата е: откуп и продажба на сите земјоделски производи и трговија со индустриски и колонијални стоки.

Задругата е основана со одобрението на НО на општината Демир Хисар бр. 6468 од 3-X-1957 год.

Задругата ќе ја потпишуваат Русе Најдоски, Јован Степановски и Блаже Брсаковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 669/57. (197)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-X-1957 год. под рег. бр. 5 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Коњари“, со седиште во с. Гермијан — Битолско. Предмет на работењето на задругата е: откуп и продажба на сите

видови земјоделски производи, продажба на коло-нијални и индустриски стоки.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Бистрица бр. 5074 од 9-IX-1957 год.

Задругата ќе ја потпишуваат Ристо Ивановски и Ристо Трпчевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 661/57. (198)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-IX-1957 год. под рег. бр. 52 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Кичево на Лигнитовиот рудник „Осломеј“ с. Осломеј. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на лигнит.

Продавницата е основана од Лигнитовиот рудник „Осломеј“ с. Осломеј, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 12014 од 9-IX-1957 год.

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 631/58. (199)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-X-1957 год. рег. бр. 6 е запишано под фирма: Инсталатерско претпријатие „Изградба“, со седиште во Кичево. Предмет на работењето на претпријатието е: инсталирање на водоводи, канализација и гасни постројки, инсталирање на парно, водоводно, воздушно и централно греење, монтажа на санитарни уреди и пумпни постројки, електроинсталации, изработка на сите видови метална галантерија, ковачко-браварски и машино-браварски, леачки, тенекециски и лимарски производи, металостругарски и швајцарски (електрични и аутогено заварување).

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Кичево бр. 12312 од 9-IX-1957 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Бакиќ Јован.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 659/57. (200)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-IX-1957 год. под рег. бр. 53 е запишан под фирма: Склад за градежен материјал, со седиште во Кичево во состав на Претпријатието-сервис за градежен материјал „Бор“ — Кичево. Предмет на работењето на складот е: продажба на градежен материјал.

Складот е основан од Претпријатието „Бор“ — Кичево, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 9156 од 15-VII-1957 год.

За раководител на складот е назначен Драго Силјановски. Складот ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што го основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 623/57. (201)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-IX-1957 год. под рег. бр. 53 е запишан под фирма: Склад за огревно дрво и кумур, со седиште во Кичево, во состав на Претпријатието „Бор“ — Кичево. Предмет на работењето на складот е: продажба на огревно дрво и кумур.

Складот е основан од Претпријатието „Бор“ — Кичево, а согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 9156 од 15-VII-1957 год.

За раководител на складот е назначен Драго Силјановски. Складот ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што го основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 622/57. (202)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-IX-1957 год. под рег. бр. 53 е запишан под фирма: Склад за нафтени деривати, со седиште во Кичево, на Претпријатието — Сервиз за градежни материјали „Бор“ — Кичево. Предмет на работењето на складот е: продажба на нафтени деривати, мазира, уља и масти.

Складот е основан од Претпријатието „Бор“ — Кичево, согласно со одобрението на НО на општината Кичево бр. 9156 од 1-VIII-1958 год.

За раководител на складот е назначен Никола Темелковски. Складот ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што го основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 621/57. (203)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-IX-1957 год. под рег. бр. 6 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Горица“, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на задругата е: откуп и продажба на земјоделски и сточни производи, производство на земјоделски производи, набавка и продажба на репродукционен материјал, машини и алати за земјоделството.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Охрид бр. 14779 од 21-IX-1957 год.

Задругата ќе ја потпишува Перо Ефтимов Косевски, управник на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 642/57. (204)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-IX-1957 год. под рег. бр. 11 е запишана задругата под назив: Градежна занаетчиска задруга „Фасадер“, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на задругата е: изработка на фасади, гипсирање, сидање, терасарство, паркет и молерај.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Охрид бр. 15555 од 21-IX-1957 год.

Задругата ќе ја потпишува раководителот Дам-
јан Калајдиоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 643/57. (205)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
8-X-1957 год. под рег. бр. 7 е запишано под фирма:
Претпријатието за аутотранспорт, со седиште во
Македонски Брод — Охридско. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: превоз на патници и
стока со средства на патниот сообраќај.

Претпријатието е основано со решението на
НО на општината Македонски Брод бр. 3524 од
19-VII-1957 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот
Милован Ивановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 646/57. (206)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
8-X-1957 год. под рег. бр. 39 е запишана под фирма:
Продавницата бр. 3, со седиште во Прилеп, во состав
на Трговското претпријатие „3 ноември“ — Прилеп.
Предмет на работењето на продавницата е: трговија
на мало со железо, метална стока, порцулан, ста-
кло и керамичка стока.

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „3 ноември“ — Прилеп, а согласно со одо-
бренито на НО на општината Прилеп бр. 839 од
13-I-1956 год.

За раководител на продавницата е назначен
Љубен Гагалески. Продавницата ќе ја потпишува
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 617/57. (207)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
8-X-1957 год. под рег. бр. 39 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 4, со седиште во Прилеп, во
состав на Трговското претпријатие „3 ноември“
— Прилеп. Предмет на работењето на продавни-
цата е: трговија на мало со железо, метална стока,
стакло, порцулан и керамичка стока.

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на НО на општината Прилеп бр. 839 од 13-I-
1956 год.

За раководител на продавницата е назначен
Атанас Ристески. Продавницата ќе ја потпишува
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 652/57. (208)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
30-VIII-1957 год. под рег. бр. 12 е запишана под
фирма: Продавница, со седиште во Оташево, во со-
став на Трговското претпријатие „Задругар“ —
Ресен. Предмет на работењето на продавницата е:
продажба на галантериски стоки и играчки, жи-
вотни прехрани и предмети за куќни потреби, про-

изводи врз база на шеќер и какао, овошје и зе-
ленчук.

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар“ — Ресен, а согласно со одо-
бренито на НО на општината Ресен бр. 7123 од 20-
VIII-1957 год.

За раководител на продавницата е назначен
Мице Матевски. Продавницата ќе ја потпишува ли-
цето што е овластено да го потпишува претприја-
тието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 600/57. (209)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
30-VIII-1957 год. под рег. бр. 12 е запишана под
фирма: Продавница со седиште во Ресен, во состав
на Трговското претпријатие „Задругар“ — Ресен.
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на производи врз база на шеќер и какао, жи-
вотни прехранбени продукти и предмети за куќни
потреби, пијалоци, месо и месни и млечни произ-
води.

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар“, а согласно со одобрението на
НО на општината Ресен бр. 7491 од 25-VIII-1957 год.

За раководител на продавницата е назначен
Димитрија Дорески. Продавницата ќе ја потпишува
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 325/57. (210)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
30-VIII-1957 год. под рег. бр. 12 е запишана под
фирма: Продавница со седиште во Ресен, во состав
на Трговското претпријатие „Задругар“ — Ресен.
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на производи врз база на шеќер и какао, жи-
вотни прехрани, предмети за куќни потреби и
стакларија.

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар“ — Ресен, а согласно со одо-
бренито на НО и општината Ресен од 20-VIII-
1957 год.

За раководител на продавницата е назначен
Кадри Мустафовски. Продавницата ќе ја потпи-
шува лицето што е овластено да го потпишува
претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 598/57. (211)

Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации на
30-VIII-1957 год. под рег. бр. 12 е запишана под
фирма: Продавницата, со седиште во Горица, во
состав на Трговското претпријатие „Задругар“ —
Ресен. Предмет на работењето на продавницата е:
продажба на галантериски стоки и играчки, жи-
вотни прехранбени продукти и предмети за куќни
потреби, производи врз база на шеќер и какао,
овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Задругар“ Ресен, а согласно со одобрението на НО на општината Ресен бр. 7122 од 20-VII-1957 год.

За раководител на продавницата е назначена Благородна Чакаровска. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 599/57. (212)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16-IX-1957 год. под рег. бр. 1 е запишана под фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Струга, во состав на Производното услужно занаетчиско претпријатие „Единство“ — Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на шивачки изработки (конфекција).

Продавницата е основана од Производното услужно занаетчиско претпријатие „Единство“ — Струга, а согласно со одобрението на НО на општината — Струга бр. 8793 од 31-VIII-1957 год.

За раководител на продавницата е назначен Фоти Пиндовски. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 630/57. (213)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-II-1958 год. под рег. бр. 5 е запишано под фирма: Лозаро-винарско претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци — Продавница, со седиште во Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци, а согласно со одобрението на НО на општината Битола, бр. 30349 од 29-I-1958 год.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Борис Стефанов Геракаров.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 72/58. (259)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-II-1958 год. под бр. 4 е запишано под фирма: Лозаро-винарско претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци — Стовариште, со седиште во Битола. Предмет на работењето на стовариштето е: промет на големо со алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Стовариштето е основано од Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 30349 од 29-I-1958 год.

Стовариштето ќе го потпишува раководителот Борис Стефанов Геракаров.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 71/58. (260)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на

11-II-1958 год. под рег. бр. 190 е запишана под фирма: Конзервна работилница „Пелагонија“ во Битола на Земјоделското стопанство „Градско поле“ од Битола. Предмет на работењето на работилницата е: преработка на овошје и зеленчук.

Работилницата е основана од Земјоделското стопанство „Градско поле“ — Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 07-396/I од 6-II-1958 год.

За раководител на продавницата е назначен Ване Бошковски. Работилницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 58/58. (261)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-II-1958 год. под рег. бр. 15 е запишана под фирма: Продавница „Деликатес“, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сувомесни производи.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 19934 од 26-XI-1957 год.

За раководител на продавницата е назначен Блаже Антулески. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 57/57. (263)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-II-1958 год. под рег. бр. 3 е запишано под фирма: Индустриска кланица со ладилник — Скопје — Трговско претставништво, со седиште во Битола. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори за купување и продажба на стока и сточни производи, овошје и зеленчук, млечни производи и крева.

Стовариштето е основано од Индустриската кланица со ладилник — Скопје, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 07-430 од 6-II-1958 год.

Стовариштето ќе го потпишува раководителот Атанас Цветковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 70/58. (309)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-III-1958 год. под рег. бр. 6 е запишана под фирма: „Југопетрол“ — Скопје — Бензинска пумпна станица, со седиште во Битола. Предмет на работењето на станицата е: продажба на мало на нафтени деривати, мазира, уља и масти.

Станицата е основана од Претпријатието „Југопетрол“ — Скопје, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 17804 од 6-IX-1957 год.

За раководител на станицата е назначен Крстевски Стојан. Станицата ќе ја потпишува лицето

што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 79/58. (310)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-III-1958 год. под рег. бр. 52 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар — Продавница „Младост“ со седиште во Демир Хисар. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на текстил, кратка и плетена стока и конфекција, галантериски и базарски стоки и играчки, производи од гума, каучук и пластични маси и чевли.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар, а согласно со одобрението на НО на општината Демир Хисар бр. 607-1 од 1-III-1958 год.

За раководител на продавницата е назначен Пејковски Светозар. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 90/58. (311)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-III-1958 год. под рег. бр. 52 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар — Продавница „Превалец“, со седиште во Демир Хисар. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на животни намирници и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, парфимериски и козметички стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар, а согласно со одобрението на НО на општината Демир Хисар бр. 607-1 од 1-III-1958 год.

За раководител е назначен Зајакowski Кочо. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 89/58. (312)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-III-1958 год. под рег. бр. 52 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар — Продавница „Јордан Пиперка“, со седиште во с. Жван — Демир Хисар. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, животни намирници и предмети за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор, текстил, куса и плетена стока, конфекција, галантериска, базарска стока и играчки, парфимериска и козметичка стока, железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор, лакови хемикалии и прибор, чевли, производи од гума, каучук, и пластични маси, стакло порцулан, керамичка стока, јажарска стока, каделни и јутени производи, канцелариски материјал и школски прибор, градежен материјал, таксени

марки и други вредносници, нафтени деривати, мазира, уља и масти.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар, а согласно со одобрението на НО на општината Демир Хисар бр. 607-1 од 1-III-1958 год.

За раководител на продавницата е назначен Станоевски Магден. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 91/58. (314)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-III-1958 год. под рег. бр. 52 е запишана под фирма: Трговско претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар — Продавница „Плуг“, со седиште во Демир Хисар. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на оружја, ловечки прибор, експлозивни материјали, стакло, порцулан и керамичка стока, железарија и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор, јажарска стока, каделни и јутени производи, градежни материјали, бои, лакови, хемикалии и прибор, електрични материјали, нафтени деривати, мазира уља и масти.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар, а согласно со одобрението на НО на општината Демир Хисар бр. 607-1 од 1-III-1958 год.

За раководител на продавницата е назначен Станковски Цветан. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 88/58. (313)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-III-1958 год. под рег. бр. 1 е запишано под фирма: Претпријатие за промет и поправка на радиоапарати „Радио центар“, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на претпријатието е: промет со радиоапарати и делови за радиоапарати и поправка на радиоапарати и електрични уреди.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Охрид бр. 04—975/I од 4-III-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Коста Ј. Костоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 96/58. (315)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-III-1958 год. под рег. бр. 1 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Лозар“, со седиште во с. Грешница Охридска околија. Предмет на работењето на задругата е: лозарство, овоштарство, сточарство; откуп и продажба на сите видови земјоделски производи; изработка на дрвен технички материјал за земјоделски алати; набавка и продажба на сите видови индустриски стоки за ши-

рока потрошувачка и снабдување на населението со вештачки губриња.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Македонски Брод бр. 7321 од 28-ХП-1957 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Стефановски Трајан и Апостоловски Живко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 51/58. (316)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-П-1958 год. под рег. бр. 21 е запишан под фирма: Погон за производство на лозов посадочен материјал на Земјоделската задруга „Светлост“ — Вевчани, со седиште во с. Вевчани — Охридско. Предмет на работењето на погонот е: производство и продажба на лозов посадочен материјал.

Погонот е основан од Земјоделската задруга „Светлост“ од с. Вевчани, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 10276 од 21-IX-1957 година.

За раководител на погонот е назначен Даскаловски Леопов Митре. Погонот ќе го потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата што го основала.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 76/58. (317)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-Ш-1958 год. под рег. бр. 4 е запишан под фирма: Трговски дуќан со паушална пресметка „Калинка“, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на дуќанот е: трговија на мало со овошје и зеленчук.

Дуќанот е основан со решението на НО на општината Прилеп бр. 01—823 од 17-П-1958 год.

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Спиро Симоновски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 81/58. (318)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-Ш-1958 год. под рег. бр. 5 е запишана под фирма: Фабрика за кожи, чевли и туткал „Гоце Делчев“ — Скопје — Продавница бр. 13, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли на мало.

Продавницата е основана од Фабриката за кожи, чевли и туткал „Гоце Делчев“ — Скопје, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 18779 од 16-I-1958 год.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Коневски Трајче.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 100/58. (319)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-Ш-1958 год. под рег. бр. 3 е запишана под фирма: Конфекција „Иднина“ — Битола — Продавница, со седиште во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на конфекција, кратка и плетена стока.

Продавницата е основана од Конфекционото претпријатие „Иднина“ — Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 05—26 од 19-П-1958 год.

За раководител на продавницата е назначен Киро Миланов Плашевски. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 78/58. (322)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-Ш-1958 год. под рег. бр. 10 е запишана под фирма: Деловен задружен сојуз за сточарство — Битола — Продавница за месо и преработки од месо бр. 2, со седиште во Битола. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на месо и преработки од месо.

Продавницата е основана од Деловниот задружен сојуз за сточарство Битола, а согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 07—772 од 29-I-1958 год.

За раководител на продавницата е назначен Ѓорѓи Јовановски. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува Сојузот што ја основал.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 110/58. (411)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-Ш-1958 год. под рег. бр. 2 е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за експлоатација на мермер „Миокази“ со седиште во Кичево. Предмет на работењето на претпријатието е: експлоатација, производство и продажба на мермер.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Кичево бр. 02—1534/1 од 25-П-1958 година.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Настевски Санде.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 114/58. (442)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-IV-1958 год. под рег. бр. 3 е запишана задругата под назив: Станбена задруга „Иднина“, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на задругата е: изведување на работи од високоградба и производство на градежен материјал.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Охрид бр. 2695/1 од 15-Ш-1953 година.

Задругата ќе ја потпишува Петре Ристески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 122/58. (443)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-Ш-1958 год. под рег. бр. 6 е запишана под фирма: Индустија за гумени производи „Вулкан“ — Ниш — Продавница, со седиште во Прилеп. Пред-

мет на работењето на продавницата е: продажба на мало на производи од гума.

Продавницата е основана од Индустијата за гумени производи „Вулкан“ — Ниш, а согласно со одобрението на НО на општината Прилеп бр. 05—26/4 од 19-II-1958 год.

Продавницата ќе ја потпишува раководителот Маџароски Драшко.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 75/58. (444)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-III-1958 год. под рег. бр. 1 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Извор“, со седиште во с. Горна Бела Црква. Предмет на работењето на задругата е: откуп и продажба на земјоделски производи; трговија со индустриски стоки, снабдување на земјоделците со квалитетни семиња, посадочен материјал и алат, укажување услуги со земјоделски алат.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Ресен бр. 01—1987/2 од 18-III-1958 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Нејат Кани и Рамче Умер.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 105/58. (448)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-IV-1958 год. под рег. бр. 2 е запишана под фирма: Фабрика за волнена, свилена и памучна трикотажа „Партизанка“, во изградба со седиште во Струга. Предмет на работењето на фабриката е: производство и продажба на волнена, памучна и свилена трикотажа.

Фабриката е основана со решението на НО на општината Струга бр. 20851 од 10-III-1958 год.

Фабриката ќе ја потпишува директорот Љамбуш Шута.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 106/58. (451)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5 април 1958 год. под рег. бр. 6 е запишана задругата под назив: Тутунова специјализирана задруга „Единство“, со седиште во Битола. Предмет на работењето на задругата е: производство на тутунов расад и промет со репродукционен материјал потребен на тутунопроизводителите за тутунопроизводство.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Битола бр. 4530 од 3 април 1958 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Ибраим Рамковски и Коле Афтаровски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 127/58. (514)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22 април 1958 год. под рег. бр. 4 е запишано под

фирма: Бифе на Земјоделската задруга „Златен клас“ с. Новаци, со седиште во с. Новаци. Предмет на работењето на бифето е: купопродажба и точење на алкохолни пијалоци на мало.

Бифето е основано од Земјоделската задруга „Златен клас“ од с. Новаци, а согласно со одобрението на НО на општината Новаци бр. 1360/17-III-1958 година.

За раководител на бифето е назначен Владо Котевски. Бифето ќе го потпишуваат лицата што се овластени да ја потпишуваат задругата што го основала.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 135/58. (515)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18 април 1958 г. под рег. бр. 5 е запишана под фирма: Продавница — книжарница бр. 17 „Култура“, со седиште во Дебар. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на канцелариски материјали, хартија и школски прибор и прибор за пишување, книги и музикалии.

Продавницата е основана од Издавачкото претпријатие „Култура“ од Скопје, а согласно со одобрението на НО на општината Дебар бр. 03—8851/1 од 12 април 1958 год.

За раководител на продавницата е назначен Андонов Нестор. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 145/58. (518)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5 април 1958 год. под рег. бр. 4 е запишан под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан — фотографско ателие „Искусство“, со седиште во Струга. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење услуги од фотографскиот занает.

Дуќанот е основан со решението на НО на општината Струга бр. 4437 од 28-III-1958 год.

За раководител на дуќанот е назначен Миладинов Наумов Димитар, кој дуќанот ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 126/58. (522)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22-XII-1957 год. под рег. бр. 212/55 е запишано следното: Претпријатието за унапредување на земјоделството „Земјоделска аптека“ во Битола, престана со своето работење поради припојувањето кон Деловниот задружен сојуз за полоделство и селарство „Семе Пелагонија“ во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 724/57. (10)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24-XII-1957 год. под рег. бр. 160/55 е запишано след-

ното: Продавницата „Копачка“ во Битола на Шумското индустриско претпријатие „Копачка“ од Кичево, престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 727/57. (11)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-XI-1957 год. под рег. бр. 34/55 е запишано следното: Трговското претпријатие на големо „Колектив“ во Прилеп престана со своето работење поради припојување кон Деловниот задружен сојуз за механизација на земјоделството во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 602/57. (12)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-XI-1957 год. под рег. бр. 34/55 е запишано следното: „Техничка продавница“ — Продавница со седиште во Прилеп на Трговското претпријатие „Колектив“ од Прилеп престана со своето работење поради припојувањето на Трговското претпријатие „Колектив“ во Прилеп кон Деловниот задружен сојуз за механизација на земјоделството во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 603/57. (13)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-XI-1957 год. под рег. бр. 34/55 е запишано следното: Продавницата „Железарија“ во Прилеп на Трговското претпријатие „Колектив“ — Прилеп престана со своето работење поради припојувањето на Трговското претпријатие „Колектив“ во Прилеп кон Деловниот задружен сојуз за механизација на земјоделството во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 604/57. (14)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-XII-1957 год. под рег. бр. 2/56 е запишано следното: Задружното семенарско претпријатие „Напредно земјоделе“ во Прилеп престана со своето работење поради припојувањето кон Деловниот задружен сојуз за полоделство и семенарство „Напредно земјоделе“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 723/57. (15)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-XII-1957 год. под рег. бр. 119/55 е запишано следното: Трговскиот дуќан во Прилеп на Претпријатијата „Братство“, „7 ноември“ Печатницата „Коста Абрашевиќ“ од Охрид престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 713/57. (16)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 85, на страна 305 е запишано следното: Митко Петков, досегашен управник на Земјодел-

ската задруга „Братство“ во село Балинци — Валандово, е разрешен од должност и му престанува правото задругата да ја потпишува.

За управник на задругата е назначен Милушев Томов Ристо, кој задругата ќе ја потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 769/57. (19)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 241, на страна 669 е запишано следното: досегашните потписници на Фабриката за конзервирање на овошје и зеленчук со ладилник „Зора“ — Гевгелија Миле Делев и Владо Ковачев се разрешени од должност и им престанува правото фабриката да ја потпишуваат.

За директор на фабриката со решението на НО на општината Гевгелија бр. 143 од 25-XI-1957 год. е назначен Ристо Тасев, кој заедно со Петров Ванчо, фабриката ќе ја потпишува во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 752/57. (20)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 27007, серија бр. 0024125, издадена од СВР — Скопје на име Јелена Стојко Соколова Поточик, Скопје. (2977)

Лична карта рег. бр. 15017, серија бр. 0555127, издадена од СВР — Урошевац на име Швекет Назив Чароли, Скопје. (2978)

Лична карта рег. бр. 76497, серија бр. 0038038, издадена од СВР — Скопје на име Ибраим Усеин Реџепов, Скопје. (2979)

Лична карта рег. бр. 46272, серија бр. 0604856, издадена од СВР — Скопје на име Глигур Лаке Спировски, Скопје. (2980)

Лична карта рег. бр. 7228, серија бр. 0583238, издадена од СВР — Скопје на име Милен Васил Ерац, Скопје. (2981)

Лична карта рег. бр. 83246, серија бр. 0060337, издадена од СВР — Скопје на име Алил Амит Алил, Скопје. (2982)

Лична карта рег. бр. 87226, серија бр. 0601618, издадена од СВР — Скопје на име Русанда Трпе (Јованова) Ѓорѓиева, Скопје. (2983)

Лична карта рег. бр. 6896, серија бр. 0582906, издадена од СВР — Скопје на име Мефаил Сулејман Бекир, Скопје. (2984)

Лична карта рег. бр. 92499, серија бр. 0608348, издадена од СВР — Скопје на име Бајрам Етем Исеини, Скопје. (2985)

Лична карта рег. бр. 6332, серија бр. 0589738, издадена од СВР — Скопје на име Исмаил Ибраим Камбер, Скопје. (2986)

Лична карта рег. бр. 5555, серија бр. 0434064, издадена од СВР — Титов Велес на име Јордана Леонид Трајкова, Скопје. (2987)

Лична карта рег. бр. 12809, серија бр. 0553335, издадена од СВР — Куманово на име Цветанка Сотир (Велкоска) Тасева, Скопје. (2988)

Лична карта рег. бр. 72010, серија бр. 0610502, издадена од СВР — Скопје на име Владислав Милојко Антонијевиќ, Скопје. (2989)

Лична карта рег. бр. 256757, серија бр. 200737, издадена од СВР — Белград на име Трајан Василија Јанакијевиќ, Скопје. (2990)

Лична карта рег. бр. 77233, серија бр. 0053575, издадена од СВР — Скопје на име Тодосија Спасо Димитровски, Скопје. (2991)

Лична карта рег. бр. 8818, серија бр. 0003473, издадена од СВР — Скопје на име Драга Киро (Ефремова) Апостолова, Скопје. (2992)

Лична карта рег. бр. 6681, серија бр. 0617143, издадена од СВР — Горче Петров на име Реџеп Ејуп Сулејмани, Скопје. (2993)

Лична карта рег. бр. 17905, серија бр. 0019343, издадена од СВР — Скопје на име Нада Здравко Николова, Скопје. (2994)

Лична карта рег. бр. 22589, серија бр. 0598709, издадена од СВР — Скопје на име Ангеле Јованче Ѓорѓиевски, Скопје. (2995)

Лична карта рег. бр. 65558, серија бр. 0654632, издадена од СВР — Скопје на име Емин Јашар Кумбараџи, Скопје. (2996)

Лична карта рег. бр. 9783, серија бр. 0585732, издадена од СВР — Скопје на име Димитар Бонс Петковски, Скопје. (2997)

Лична карта рег. бр. 2223, серија бр. 0581239, издадена од СВР — Урошевац на име Салих Шабан Даци, Скопје. (2998)

Лична карта рег. бр. 10344, серија бр. 0013000, издадена од СВР — Скопје на име Петар Игњат Чаневски, Скопје. (2999)

Лична карта рег. бр. 68511, серија бр. 0620634, издадена од СВР — Скопје на име Ремзи Шаип Јашари, Скопје. (3000)

Лична карта рег. бр. 25605, серија бр. 0020562, издадена од СВР — Скопје на име Иван Марко Марковски, Скопје. (3001)

Лична карта рег. бр. 83374, серија бр. 0057507, издадена од СВР — Скопје на име Младен Манаџија Митровиќ, Скопје. (3002)

Лична карта рег. бр. 10362, серија бр. 0583372, издадена од СВР — Скопје на име Никола Тодор Боцевски, Скопје. (3003)

Лична карта рег. бр. 32444, серија бр. 0030934, издадена од СВР — Скопје на име Никола Живко Серафимов, Скопје. (3004)

Лична карта рег. бр. 66602, серија бр. 0657016, издадена од СВР — Скопје на име Ангелина Панче Крстева, Скопје. (3005)

Лична карта рег. бр. 70956, серија бр. 0601983, издадена од СВР — Скопје на име Велко Илија Ѓорѓиевски, Скопје. (3006)

Лична карта рег. бр. 86578, серија бр. 0063371, издадена од СВР — Скопје на име Сулејман Амет Сулејман, Скопје. (3007)

Лична карта рег. бр. 12128, серија бр. 0014869, издадена од СВР — Скопје на име Ангел Клемов Ристовски, Скопје. (3008)

Лична карта рег. бр. 67947, серија бр. 0659805, издадена од СВР — Скопје на име Акбер Али Елезовиќ, Скопје. (2967)

Лична карта рег. бр. 38500, серија бр. 0658724, издадена од СВР — Скопје на име Џемила Амит (Сулејман) Иљаз, Скопје. (2968)

Лична карта рег. бр. 37781, серија бр. 00340054, издадена од СВР — Скопје на име Андон Томо Иванов, Скопје. (2969)

Лична карта рег. бр. 27537, серија бр. 0033384, издадена од СВР — Скопје на име Лазар Серафим Буцевски, Скопје. (2970)

Лична карта рег. бр. 9109, серија бр. 0584612, издадена од СВР — Скопје на име Димче Трајко Спасевски, Скопје. (2971)

Лична карта рег. бр. 50655, серија бр. 0035612, издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Раим Куртиџи, Скопје. (2972)

Лична карта рег. бр. 54032, серија бр. 0039480, издадена од СВР — Скопје на име Џемаил Сали Асан, Скопје. (2973)

Лична карта рег. бр. 4849, серија бр. 0580987, издадена од СВР — Скопје на име Надира Шабан Амет Иљаз, Скопје. (2974)

Лична карта рег. бр. 53128, серија бр. 0038101, издадена од СВР — Скопје на име Сураја Муса Сулејман, Скопје. (2975)

Лична карта рег. бр. 19384, серија бр. 0065189, издадена од СВР — Скопје на име Милица Мино (Најденова) Брајковска, Скопје. (2976)

Лична карта рег. бр. 16094, серија бр. 0016672, издадена од СВР — Скопје на име Драги Ристо Џинлев, Скопје. (3009)

Лична карта рег. бр. 20364, серија бр. 0064177, издадена од СВР — Скопје на име Елица Климе (Кочова) Паневска, Скопје. (3010)

Лична карта рег. бр. 3113, серија бр. 0783943, издадена од СВР — Скопје на име Рамадан Синан Реџеп, Скопје. (3011)

Лична карта рег. бр. 43126, серија бр. 0605334, издадена од СВР — Скопје на име Стојан Борис Стојаноски, Скопје. (3012)

Лична карта рег. бр. 24250, серија бр. 0071171, издадена од СВР — Скопје на име Драган Јован Ралев, Скопје. (3013)

Лична карта рег. бр. 3214, серија бр. 0431924, издадена од СВР — Гевгелија на име Мара Николова Ристова, Скопје. (3014)

Лична карта рег. бр. 30661, серија бр. 3721301, издадена од СВР — Белград на име Верица Живорад Ѓорѓевиќ, Скопје. (3015)

Лична карта рег. бр. 6132, серија бр. 0005044, издадена од СВР — Скопје на име Милан Спиро Блажевски, Скопје. (3016)

Лична карта рег. бр. 67885, серија бр. 0659201, издадена од СВР — Скопје на име Филип Смиле Иванов, Скопје. (3017)

Лична карта рег. бр. 60474, серија бр. 0047921, издадена од СВР — Скопје на име Методија Душан Василевски, Скопје. (3018)

Лична карта рег. бр. 53807, серија бр. 0038589, издадена од СВР — Скопје на име Викторија Доксе (Дирлевска) Томовска, Скопје. (3019)

Лична карта рег. бр. 43073, серија бр. 0622088, издадена од СВР — Скопје на име Саво Илија Томиќ, Скопје. (3020)

Лична карта рег. бр. 3966, серија бр. 0491617, издадена од СВР — Кавадарци на име Методија Ефтим Манев, Скопје. (3021)

Лична карта рег. бр. 59167, серија бр. 0046115, издадена од СВР — Скопје на име Изир Мустафа Асанов, Скопје. (3022)

Лична карта рег. бр. 44239, серија бр. 060601370, издадена од СВР — Скопје на име Јордан Наце Кулафковски, Скопје. (3023)

Лична карта рег. бр. 60277, серија бр. 0047184, издадена од СВР — Скопје на име Анка Рамадан (Зекир) Мифтар, Скопје. (3024)

Лична карта рег. бр. 8467, серија бр. 0008720, издадена од СВР — Скопје на име Љубица Димитар (Мишевска) Мишевска, Скопје. (3025)

Лична карта рег. бр. 60803, серија бр. 0047653, издадена од СВР — Скопје на име Санија Амди Абаз Неџип, Скопје. (3026)

Лична карта рег. бр. 4874, серија бр. 0002797, издадена од СВР — Скопје на име Глигор Андон Геговски, Скопје. (3027)

Лична карта рег. бр. 13435, серија бр. 2169546, издадена од СВР — Паракин на име Радомир Доброслав Ѓоџиќ, Скопје. (3028)

Лична карта рег. бр. 15613, серија бр. 0190672, издадена од СВР — Иванград на име Мустафа Адил Кардовик, Скопје. (3029)

Лична карта рег. бр. 1501, серија бр. 3537311, издадена од СВР — Пирот на име Вера Стојан Илиќ, Скопје. (3030)

Лична карта рег. бр. 14684, серија бр. 0032803, издадена од СВР — Скопје на име Трајко Доксе Новев, Скопје. (3031)

Лична карта рег. бр. 5492, серија бр. 0580807, издадена од СВР — Скопје на име Амет Демир Амедовски, Скопје. (3032)

Лична карта рег. бр. 254973, серија бр. 341505, издадена од СВР — Белград на име Росанда Димитар Стаматовиќ, Скопје. (3033)

Лична карта рег. бр. 23590, серија бр. 740778, издадена од СВР — Бачка Топола на име Стеван Коста Петровиќ, Скопје. (3034)

Лична карта рег. бр. 99197, серија бр. 0612264, издадена од СВР — Скопје на име Костадин Михаил Карадафов, Скопје. (3035)

Лична карта рег. бр. 300988, серија бр. 290770, издадена од СВР — Белград на име Трајче Петар Николоски, Скопје. (3036)

Лична карта рег. бр. 15281, серија бр. 0391930, издадена од СВР — Кочани на име Марија Иван (Трајкова) Илиева, Скопје. (3037)

Лична карта рег. бр. 7922, серија бр. 1192895, издадена од СВР — Шабац на име Илија Андон Арсов, Скопје. (3038)

Лична карта рег. бр. 22234, серија бр. 0598354, издадена од СВР — Скопје на име Велко Велко Дурански, Скопје. (3039)

Лична карта рег. бр. 3901, серија бр. 0215493, издадена од СВР — Охрид на име Елена Методи (Зафировска) Волкановска, Скопје. (3040)

Лична карта рег. бр. 1040, серија бр. 0557150, издадена од СВР — Ѓњилане на име Радиш Али Салихи, Скопје. (3041)

Лична карта рег. бр. 15041, серија бр. 0014532, издадена од СВР — Скопје на име Цвета Тоде Здравева, Скопје. (3042)

Лична карта рег. бр. 55992, серија бр. 0042299, издадена од СВР — Скопје на име Драга Кири (Ристова) Георгиева, Скопје. (3043)

Лична карта рег. бр. 1233, серија бр. 0352843, издадена од СВР — Титов Велес на име Петре Круме Јордановски, Скопје. (3044)

Лична карта рег. бр. 77436, серија бр. 0054030, издадена од СВР — Скопје на име Софка Душко (Јованова) Христова, Скопје. (3045)

СОДРЖИНА

Страна

261. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за Републичкиот фонд за изграджувачки работи — — — — — 485
262. Уредба за основање на Дирекција за изградба на делот од автопатот „Братство — единство“ во Народна Република Македонија — — — — — 486
263. Уредба за одредување орган на управување со Републичкиот фонд за унапредување на шумарството — — — — — 487
264. Решение за именување претседател и членови на Советот за научна работа — — — — — 487
265. Решение за именување Комисија за создавање натамошни услови за редовно образование на висококвалификувани стручњаци на факултетите на Универзитетот во Скопје — — — — — 488
266. Решение за разрешување и именување на Републичката комисија за службенички работи — — — — — 488
267. Решение за именување Совет за избор филмови на Претпријатието за изнајмување филмови „Македонија“ — Скопје — — — — — 488
268. Решение за давање согласност — — — — — 486
269. Решение за давање согласност — — — — — 489
270. Решение за давање согласност — — — — — 489
271. Решение за давање согласност — — — — — 489
272. Решение за давање согласност — — — — — 489
273. Решение за давање согласност — — — — — 489
274. Решение за оцена на законитост Одлука за донесување на персметката на приходите и расходите за 1958 година на Републичкиот завод за социјално осигурување — — — — — 490
275. Наредба за исполнување на Наредбата за определување краишта што се сметаат за отсечени од сообраќајот преку зимата — — — — — 490